

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА
Скопје - Виена Иншуренс Груп

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА БРОКЕРИ

Овие Услови за осигурување ги донесе Управниот одбор на Друштвото на својата 67 - ма редовна седница одржана на 24.02.2004 година со одлука број 0202 - 689/6/1 со примена од денот на донесувањето.

ПОГЛАВЈЕ 1: КЛАУЗУЛИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОСТ:

Осигурувачот се согласува, почитувајќи ги условите, ограничувањата и исклучоците од оваа полиса да:

1.1 Плати во име на осигуреникот суми кои се исплаќаат по пат на штети со компензација или надоместоци (вклучувајќи ги, каде што е можно, судските трошоци и такси и надоместоците на оштетениот во вид на компензација кои се направени против осигуреникот од страна на било кој правен застапник) за било кое оштетно барање за компензација кое е прво направено против осигуреникот за време на скаденцата, а за тоа е известен осигурувачот, во согласност со условите од ова полиса, во однос на граѓанската професионална одговорност од извршување на дејноста која настанала:

а. од осигуреникот при вршење на професионалната дејност - осигурително брокерски работи:

- при посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и
- при реализирање на оштетни побарувања по осигурен штетен настан. (Член 135, став 1 од Закон за Супервизија)

Советник, под - договорувач или агент

б. од осигуреникот вршејќи професионална дејност што произлегува од било кое дело, грешка или пропуштање кое е направено или се претпоставува дека е направено од било кој советник, под-договорувач или Агент за чиишто дела, грешки или пропуштања осигуреникот е законски одговорен;

Задолжителни обврзувања

в. од осигуреникот што произлегува од работењето на осигуреникот со задолжителните овластувања кои се наведени во неговиот основачки акт, или како што е поинаку договорено од осигурувачот.

Такси и трошоци за одбрана

1.2 да плати во име на осигуреникот такси и трошоци за одбрана кои настанале од правно застапување преку адвокат или друго лице назначено од друштвото за осигурување / или со писмена согласност на осигурувачот, во одбраната или решавање на било кое оштетно побарување кое е осигурено со оваа полиса.

ПОГЛАВЈЕ 2: ИСКЛУЧОЦИ

Осигурувачот нема да сноси одговорност според оваа полиса во однос на било која штета или загуба настаната од:

Постоечки Штети

2.1 а. кои се направени т.е. настанати односно запознате да се остваруваат, го загрозуваат или му претстојат на осигуреникот пред скаденцата наведена во полисата

б. директно или индиректно произлегуваат од / или на било кој начин вклучуваат било каков факт или околност:

- за кој е дадено писмено известување или разумно требало да се даде по основ на било која претходна полиса (без разлика дали таа полиса е издадена / е осигурано од Осигурувачот или не) или

- за кој/која осигуреникот прв пат ја приметил/осознал пред скаденцата или за кој/која осигуреникот знаел или требало да знае ако постоела објективна потенцијална можност да предизвика штета или загуба.

Управување

2.2 Грешки и пропусти при извршување на дејности, настани од заземање на раководни функции или членство во управни или надзорни одбори на државни или приватни субјекти.

Намера / груба небрежност

2.3 Намерни дејствија, груба небрежност, доставување на нето?на информација, незаконски и прекршочни дејствија на осигуреникот и/или лица поврзани со него во смисла на Законот за облигационите односи и Законот за супервизија во осигурувањето, како и одбивање на осигуреникот да достави услуги или ненавремено доставување на услуги од професионална природа кои се предмет на неговата дејност

Измама/Нечесност

2.4 Директно или индиректно произлегуваат од или на било кој начин вклучуваат:

а. било какво вистинско или наводно нечесно, измамничко, криминално или зло дело или пропуштање на било кој осигуреник или нивните советници, под-договорувачи или Агенти; или

б. било кое дело, грешка или пропуштање на било кој осигуреник или нивните советници, под-договорувачи или Агенти кои извршиле или кои наводно извршиле невнимателно занемарување на последици;

ако во било кој случај овој исклучок не се применува на било кој осигуреник кој не е виновен за извршување или одобрување на било какво такво дело, грешка, пропуст или непочитување

Превземена должност или обврска

2.5 директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучува било каква одговорност, должност или обврска која настанала или ја презел осигуреникот, а која не настанува или осигуреникот не ја превзема при нормално извршување на професионалната дејност,

Договорна обврска

2.6 директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучува одговорност која е превземена од осигуреникот врз основа на договорно проширување на неговата одговорност и за слу?аи за кои инаку по закон не одговара,

Трговски долгови

2.7 Одговорност која директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучува

а. било каков трговски долг настанат од осигуреникот или било каква гаранција или преземања дадени од осигуреникот за долг или извршување на било која обврска од трето лице.

б. побарувања кон осигуреникот од страна на лица поврзани со него, побарувања од страна на правни субјекти, побарувања во кои осигуреникот е консултант, и побарувања од еден кон друг осигуреник по една иста полиса.

Придружни компании

2.8. Основана или одржана од или во име на:

а. било кој осигуреник или било која филијала на осигуреникот, или

б. било која компанија, партнерство или целина во која осигуреникот или било кој директор или партнер на осигуреникот има финансиски или извршен интерес.

само ако овој исклучок не се применува на такви штети кои потекнуваат од независно трето лице.

Нематеријална штета / Штета/отштета на имот

2.9 директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучува нематеријална повреда, ментално страдање или емотивна болка, болест, заболување или смрт или оштета на или разурнување на било кој имот, вклучувајќи загуба на употреба само ако овој исклучок не се применува на штетите кои настанале како резултат на непочитување на

службена должност вршејќи ја професионалната дејност.

Одговорност од сопственост (закупник)

2.10 директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучуваат сопствеништво, употреба, живеење или издавање на подвижни или недвижни предмети или имот од или во име на осигуреникот

Неликвидност

2.11 директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучуваат неликвидност (несолвентност, ликвидација или банкрот) на било која осигурителна компанија, градежни здруженија, банка, менаџер за инвестиција, брокер, инвеститорски посредник или било кој друг бизнис, фирма, компанија со која осигуреникот има директно или индиректно направено осигурувања, инвестиции или депозити.

Известија за инвестиција

2.12 директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин ја вклучува продажбата на производи за инвестиција но да не е ограничено на животна осигурување, пензиско осигурување и други инвеститорски активности согласно Законотите на Р. Македонија.

Губење на документи

2.13 Грешки и пропуштања поврзани со водење на документација, сметководство или плаќања, со исклучок на пресметковни грешки и пропусти во однос на осигурителните премии и обештетувања, или резултат на злоупотреба од страна на вработени лица кај осигуреникот.

Штети од преземање на ризик

2.14 во однос на Клаузулата 1.1 (б) директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучува:

- штети од преземање на ризик на осигуреникот, и/или

- било какви спорови за штети кои се поднесени или се прави обид да се подведат под било кој осигурителен договор или договор за склучување осигурителна полиса или договор за реосигурување или обврзница или програма за само-осигурување која ја нуди или управува или е во име на осигуреникот, и/или

- било кое намерно непочитување на овластување за преземање на ризик кое му е дадено на осигуреникот

Штети на осигурувачот

2.15 од било кој преземач на ризик или осигурителна компанија поради било кое дело, грешка или пропуштање кое е направено во текот на активностите на осигуреникот како осигурителен агент освен ако преземачот на ризик или осигурителната компанија немаат добиено пресуда во било кој суд против осигуреникот.

Парични казни и казни

2.16 за даноци, парични казни, казни, пенали, казнени оштети, укори(морални оштети), влошување или зголемени оштетувања или секоја штета која не се осигурува со закон или со овие Услови.

Навредлив напис и клевета

2.17 која произлегува од објавување или изрекување на навредлив напис или клевета направено пред започнувањето на скаденцата;

направено од осигуреникот или по директива на осигуреникот и покрај тоа што знаел дека е погрешно;

од активности кои ги направил осигуреникот или некој друг

во име на осигуреникот а во врска со рекламирање, телевизиско прикажување или емитување.

Загадување

2.18 директно или индиректно кое поризлегува од, или на секој начин вклучува загадувач вклучувајќи трошоци за реновирање или чистење кои се однесуваат на секаков загадувач;

Друго осигурување

2.19 за кое Осигуреникот има покритие по било која друга осигурителна полиса;

САД / Канада

2.20 во форма на секаков вид на законски (вклучувајќи арбитража) или регулативни постапки поднесени во Америка или Канада или надвор од Америка или Канада барајќи правосилност или заштита на пресуда, надомест или налог донесени во Америка или Канада;

Војна

2.21 која директно или индиректно произлегува од, или на било кој начин вклучува војна, инвазија, дејства на надворешни непријатели, конфликти (без оглед дали е објавена или не војна), граѓанска војна, востание, револуција, побуна, воена или узурпирана сила или конфискација или национализација или заплenuвање или оштета на имот од или по налог на влада или јавна локална власт;

ДЕЛ 3: ШТЕТИ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИ

Секоја од следните Клаузули 3.1 - 3.5 (вклучени) се посебни услови за правата на осигуреникот према оваа Полиса и осигурувачот ќе нема никаква одговорност за секоја штета или загуба до обем до кој осигуреникот не ги исполнувал барањата на овие клаузули во врска со таква штета или загуба.

Кога да се извести

3.1.

а) Осигуреникот ќе го извести писмено осигурувачот што е можно побрзо за:

1. Штета направена против секој осигуреник или загуба за време на осигурителниот период; или

2. Околности кои ќе настанат за време на осигурителниот период од кои може оправдано да се очекува да ја зголемат штетата или загубата;

под услов секогаш таквото писмено известување да биде дадено на осигурувачот за време на осигурителниот период или најдоцна во рок од три дена од кога дознал за настанувањето на осигурениот случај; (Член 973, став 1 од ЗОО)

б) Ако осигуреникот не ја изврши својата обврска за известување на осигурувачот како што е предвидено во 3.1/а, должен е да му ја надомести на осигурувачот штетата што би ја претрпел овој поради тоа. (Член 973, став 2 од ЗОО)

Кој да се извести

3.2 Известувањето према Клаузула 3.1 треба да биде поднесено во писмена форма на осигурувачот, и доставено на адреса на осигурувачот наведена во полисата за осигурување.

Што да извести

3.3 Осигуреникот ќе му достави на осигурувачот посебно писмено известување - пријава, во кое ќе бидат содржани сите податоци и други докази потребни за утврдување на

одговорноста за причинетата штета и оцена на основаноста на барањето, обемот и висината на штетата, вклучувајќи целосни податоци за штетата или загубата и, во случај на известени околности, причините за прифаќање на истите, во секој случај со потполни детали кои вклучуваат околности, датуми и лица кои се инволвирани.

Одбрана и исплата

3.4 (а) Осигуреникот се сложува да не направи било какви надоместоци и трошоци за одбрана, прифаќа одговорност за или обид да реши, прифати, да понуди исплата или на друг начин да претпостави секаква договорна обврска во врска со секоја штета или загуба без писмена согласност на осигурувачот, таква согласност да не биде безпричински стопирана. Осигурувачот нема да биде одговорен за секакви надоместоци и трошоци за одбрана, регулирање, прифаќање, понуда, исплата, или да претпостави обврска на која тој не се согласил. Во секој случај нема да биде превземено ни едно дејство кое би можело штетно да влијае на осигурувачот.

(б) Осигурувачот ќе има право во било кое време да врши, во име на осигуреникот, одбрана или регулирање на секоја штета или загуба и да го претставува осигуреникот во врска со таа штета или загуба. Секој износ кој ќе биде претрпен од осигурувачот во корист на осигуреникот ќе биде дел од надоместоците и трошоците за одбраната.

Намалување на штети и компензација

3.5 а) Осигуреникот ќе употреби соодветно внимание и уверување дека сите оправдани и практични мерки се превземени за избегнување или намалување на секаква одговорност која можела да ја зголеми или ја зголемила штетата или загубата.

(б) Осигуреникот ќе ги открие на осигурувачот сите односни информации и во дополнение ќе обезбеди помош на осигурувачот да му овозможи на осигурувачот или неговите агенти да ја испитаат и/или одбранат секоја штета или загуба по оваа Полиса (вклучувајќи без ограничување по пат на усогласување со било кој протокол или други процедурални барања кои би можеле да бидат релевантни на овластувањето со кое штетата е донесена) и/или да му овозможи на осигурувачот да ја утврди неговата одговорност по оваа Полиса.

Правно мислење

3.6 (а) Осигурувачот нема да бара од осигуреникот да оспори ни една штета, освен ако согласно законските прописи постојат оправдани елементи дека таквата штета треба да биде оспорена.

(б) Потполно респектирање што се однесува до финансиските импликации, оштетувањата и трошоците кои се можни да бидат надоместени од оштететниот, можните надоместоци и трошоци за одбрана и предвидувањата од осигуреникот кој успешно ја одбрал штетата, ќе бидат земени во обзир.

(в) Трошокот за таквото правно мислење ќе се смета како дел од надоместоците и трошоците за одбрана.

Целосна и конечна исплата

3.7 Во врска со секоја штета или загуба, осигурувачот смее со свое оправдано мислење да одлучи да изврши исплата на осигуреникот на сума возможна према лимитот на одговорност или на сума на која штетата или загубата можат да се регулираат (која било од нив ако е помала) како целосна и конечна исплата на сите обврски на осигурувачот према осигуреникот према оваа Полиса во врска со штета или загуба.

Суброгација (застапување на права)

3.8 (а) Во случај на исплата према оваа Полиса, осигурувачот ќе има право на суброгација до висина на тоа плаќање

на сите права за повраток на средства на осигуреникот, и осигуреникот ќе ги комплетира сите документи потребни и ќе стори се што е неопходно да ги осигура и зачува тие права, вклучувајќи комплетирање на документи потребни за да му овозможи на осигурувачот ефективно да поднесе постапки во името на Осигуреникот.

(б) Ако е направена исплата по оваа Полиса и осигурувачот има право на повраток на средства во врска со таква исплата, осигурувачот се сложува да не ги употреби тие права против било кој претпоставен, партнер, директор или вработен на Осигуреникот, освен ако штетата или загубата резултира од или е настаната како резултат/придонес од нечесено, лажно, криминално или злонамерно дејство или пропуст на тој претпоставен, партнер, директор или вработен.

Распределба

3.9 (а) Ако настане обврска како од штета или загуба покриени со оваа Полиса и обврска за штета или загуба која не е покриена со оваа Полиса или поради:

1. Штета против Осигуреник или загуба која вклучува како покриени така и непокриени предмети; или

2. Штета (побарување) против Осигуреник е поднесено и други се странки во постапките или барање на кое се однесува Штетата;

тогаш Осигуреникот и осигурувачот ќе направат најголеми напори да ја договорат реаспределбата на таа сума помеѓу покриената загуба и непокриената загуба на основа на фер и точна процена на односите правни и финансиски искуства.

(б) Ако осигурувачот и Осигуреникот не се во можност да договорат распределба, ќе се поведе тужба (спор) кај месно надлежниот суд на Република Македонија.

(в) Секоја распределба на надоместоци и трошоци за одбрана на сметка на штета која е пренослива или детерминирана во согласност со под-клаузула (б) од горе, ќе се примени ретроспективно на сите надоместоци и трошоци за одбрана на сметка на таква штета.

ДЕЛ 4: УСЛОВИ Лимит на одговорност

4.1 (а) Вкупната одговорност на осигурувачот према Клаузула 1.1 во врска со било која штета или загуба исклучувајќи ги надоместоците и трошоците за одбрана нема да биде поголема од лимитот на одговорност како што е специфицирано во Додатокот. Ако лимитот на одговорност е потрошен од исплатата или регулирањето на било која штета или загуба (вклучувајќи но не ограничена на секоја исплата од осигурувачот на осигуреникот према Клаузула 3.7) одговорноста на осигурувачот да ги плати надоместоците и трошоците за одбрана во врска со таа штета ќе бидат лимитирани до таква пропорција (размер) од тие надоместоците и трошоците за одбрана до лимитот на одговорноствозможен за исплата или регулирање на таа штета или загуба издржува (поднесува) до вкупната исплата (вклучувајќи ги каде е применливо и трошоците на подносителот) потребна да се ослободи од таа штета или загуба.

Меѓусебно поврзани дејства

4.2. Сите штети или загуби кои резултираат од:

а) еден и ист акт (дејство), грешка или пропуст; или
б) серија од дејства, грешки или пропусти кои произлегуваат од или се предизвикани од причина со исто потекло, извор или настан, или

в) дејства, грешки или пропусти на едно лице или лица кои дејствуваат заедно или во кои тоа лице или лица е/се вмешани или ангажирани; заеднички ќе сочинуваат една штета.

Самопридржај

4.3. Осигурувачот ќе го плати само она што е над сумата

наведена како самопридржај во Полисата, износ кој се применува на секоја штета или загуба. Тој износ ги исклучува надоместоците и трошоците за одбрана, го сноси осигуреникот и не е осигурен износ.

Ретроактивно покрите

4.4 (а) Осигурувачот е во обврска само тогаш ако осигурениот случај настане за време на важење на осигурувањето.

(б) Договорот за осигурување е ништовен, ако во моментот на неговото склучување веќе настанал осигурен случај, или тој бил во настанување или било извесно дека ќе настапи, или ако веќе тогаш престанала можноста тој да настане. (Член 954, став 2 од ЗОО)

(в) Ако е договорено дека со осигурувањето ќе биде опфатен определен период кој му претходи на склучувањето на договорот, договорот ќе биде ништовен само ако во моментот на неговото склучување на заинтересираната страна и било познато дека веќе настанал осигурен случај, односно дека веќе тогаш престанала можноста тој да настане. (Член 954, став 3 од ЗОО)

Територијални и законски дејства

4.5 Оваа Полиса ќе се применува за штети направени било каде надвор од Америка или Канада, кои се базираат на дејства, грешки или пропусти кои настанале било каде во светот.

Преземање или спојување

4.6 Во случај на првземање или спојување, оваа полиса ќе се применува само на штета или загуба причинета од дејства, грешки или пропусти извршени од осигуреникот пред датумот на тоа преземање или спојување, освен ако не е поинаку договорено од осигурувачот.

Промена на ризик

4.7 Осигуреникот е должен да даде писмено известување на осигурувачот што е можно побрзо за секаква материјална промена на ризикот за време на осигурителниот период, согласно Законот за облигациони односи и Општите услови за осигурување на Осигурувачот, вклучувајќи но не ограничувајќи кога:

(а) Осигуреникот оди доброволно во банкрот, принудна управа, или ликвидација или осигуреникот неуспешно да ги плати долговите или прекршил било какви други обврски со што го зголемува назначувањето на стечајен управител или банкротство или ликвидациони постапки.

(б) секоја материјална промена во природата на професионалните услуги понудени од осигуреникот.

Овластување

4.8 Осигуреникот наведен во Полисата ќе дејствува во име на сите осигуреници во смисол на давање или примање на писмени известувања према оваа Полиса, вклучувајќи но не ограничувајќи давање на писмено известување за штета или загуба, исплата на премии, прием и прифаќање на секакви додатоци приложени и кои образуваат дел од оваа Полиса.

Доверливост

4.9 Осигуреникот не смее да ги открива условите, исклучоците, лимитите на одговорност од полисата или износот на премијата на било кое трето лице освен колку што е дозволено со закон или со согласност на осигурувачот за давање податоци во писмена форма.

Права на осигурувачот

4.10 Доколку осигурувачот има право да ја одбие полисата аб иницио (по сопствена иницијатива), осигурувачот може, по

свој избор, наместо тоа, да достави писмено известување до осигуреникот дека ја сметаат полисата правосилна и важечка, со тоа што од осигурувањето што се обезбедува со таа полиса, ќе бидат исклучени сите оштетни барања или штети кои настанале или кои може да произлезат или кои се поврзани со околностите кои го овластуваат осигурувачот да ја одбие полисата. Полисата потоа продолжува да биде правосилна и важечка, но го исклучува тоа оштетно барање или штета кое е наведено во наведеното известување (како истото да било посебно индосирано како аб инитио).

Права на трети лица

4.11 Ниедно лице кое не е Осигуреникот нема право да принуди извршување на било кој услов од полисата во своја корист.

Арбитража

4.12 За Сите спорови кои може да произлезат од оваа полиса, во врска или поврзани со неа, или за нејзиното постоење, валидност или прекин, или за утврдување на износот или износите кои се плативи по полисата, двете страни (осигуреникот и осигурувачот) ќе започнат меѓусебни преговори во траење од најмногу еден месец. Доколку во рокот од еден месец преговорите не завршат со договор за настанатиот спор, меѓусебните преговори ќе продолжат и во наредниот месец дена, ако за тоа се согласни двете страни.

По исцрпување на рокот за меѓусебни преговори, двете страни пристапуваат кон арбитража. Арбитражата ќе биде водена од арбитражна комисија. Арбитражната комисија се состои од три члена, од кои по еден делегира секоја од двете страни во рок од 7 (седум) дена по исцрпувањето на рокот за преговори. Членовите на арбитражната комисија, делегирани од двете страни, именуваат претседател на арбитражната комисија во рок од 15 (петнаесет) дена. Претседателот Треба да биде струен за областа за која се води арбитражата, со најмалку 4 (четири) години работно искуство во таа област. Доколку двете страни не се договорат за името на претседателот на арбитражната комисија, тој ќе биде именуван од страна на една од следните институции: факултетот што ја покрива областа на спорот, друштвото на проценителите или Стопанската комора на Р. Македонија.

Ниту една страна нема право да отповика свој член од арбитражната комисија до завршувањето на нејзината работа, која не може да трае одолго од 3 (три) месеци од денот на именувањето на нејзиниот претседател. По исклучок од претходниот рок, арбитражната комисија го продолжува своето работење само со писмена согласност на двете страни.

Арбитражната комисија своите одлуки ги носи со мнозинство гласови. Двете страни се обврзуваат дека ќе ги почитуваат одлуките на арбитражната комисија како конечни и неотповикливи. До завршувањето на меѓусебните преговори, евентуално и на работата на арбитражната комисија и двете страни се откажуваат од поведување на судски спорови по предметот на арбитражата, како и од пресметка на камати по основ на спорните побарувања.

Трошоците за арбитражата ќе ги делат и двете страни под еднаква.

Доколку арбитражната комисија не успее да го реши спорот, тој ќе се решава во месно надлежниот суд на Република Македонија.

Состав на полисата

4.13 Ако поинаку не е договорено, составот, толкувањето и значењето на одредбите од полисата ќе се одредуваат во согласност со Условите на осигурувањето и законите на Република Македонија.

Откажување право или измена и дополнување

4.14 Условите од полисата не може да се откажат или пром-

енат освен со додатоци кој го издава осигурувачот или со намера да се издаде од осигурувачот да сочинува составен дел на полисата.

Надлежност на судот во случај на спор и примена на законите

4.15 За споровите кои ќе произлезат од примената на овие Услови ќе решава месно надлежниот суд во седиштето на осигурувачот.

За односите помеѓу договорните страни се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за супервизија во осигурувањето, Општите услови за осигурување од одговорност и овие Посебни услови за осигурување на брокерите од одговорност.

Општите услови за осигурување од одговорност важат во оној дел кој не е во спротивност со Посебните услови за осигурување на брокерите од одговорност.

Правна поука

4.16 Договорачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.

СЕКЦИЈА 5: ДЕФИНИЦИИ

За примена на полисата важат следните дефиниции:

Пријава

5.1. "Пријава" значи пријава или понуда и нивни прилози во писмена форма кои осигуреникот ги поднесува до осигурувачот.

Оштетно барање

5.2. "Оштетно барање(а)" значи:

а) Доколку осигуреникот прими било какво писмено или усмено известување за барање на надомест од страна на третото лице а против осигуреникот.

б) налози за, изјава за штета, формулар за штета, покани за на суд, апликација или друг законски или арбитражен процес, вкврстени оштетни барања, противоштетно барање, или известие на трето или друго слично лице вработени на осигуреникот.

Давачки и трошоци за одбрана

5.3. "Давачки и трошоци за одбрана" значи трошоци направени од или во име на осигуреникот или осигурувачот во текот на истражување или одбрана за оштетно барање како и судски трошоци и издатоци.

Документи (исправи)

5.4. "Документи" значи дела, тестаменти, спогодби, карти, планови книги, писма, полиси уверенија/потврди, формулари и други документи во писмена форма, отпечатени или репродуцирани со било кој метод вклучително и компјутерски податоци и електронски податоци, но не да вклучува обврзници на доносителот или купони, марки, банкарски и девизни обврзници (меници) или други преносливи документи.

Работник

5.5. "Работник"(ци) значи лице (а) вработени со договор за дело или учење на занаети во текот или пред започнување на периодот на осигурување.

Осигуреник

5.6. "Осигуреник"(ци) значи:

а) лице, лица, партнерство, компанија, корпорација или друго правно лице наведено како осигуреник во полисата и нивни претходници во бизнисот; и

б) лице кое во текот на периодот на осигурување е раководител, партнер, директор или работник на осигуреникот; и

в) поранешни раководители, партнери, директори или работници на осигуреникот; и

г) во случај на смрт или некомпетентност или банкротство на раководител, партнер, директор или работник на осигуреникот, имотот на тоа лице, наследници, правен застапник или назначено лице (ополномоштено), за судски обврски настанати од дејство, грешка или пропуст на починатото лице, некомпетентно лице или лице кое е банкрот.

За да се избегне сомневање терминот "Осигуреник" не вклучува консултант, под-договорувач или агент (кој не е вработен) на Осигуреникот.

Лимит на одговорност

5.7. "Лимит на одговорност" значи Лимит на одговорност за оваа полиса како што е наведено во главната полиса.

Период на осигурување

5.8. "Период на осигурување" значи периодот кој е наведен во полисата.

Професионална дејност

5.9. "Професионална дејност" значи осигуреникот да извршува професионални услуги кои се наведени во полисата, при вршење на дејноста на осигуреникот при што осигуреникот ја продолжува професијата и која се врши според името кое е наведено за осигуреник во полисата. Доколку дејноста го смени името и нема друга промена која материјално го менува ризикот, бизнисот продолжува да се смета дека е "Професионална дејност".

Полиса

5.10. "Полиса" значи:

а) Главната полиса, Клаузулите за осигурување, Исклучоци, Услови, Дефиниции и други услови кои се внатре содржани;

б) Секој додаток кон полиса составен дел или додаден во полисата или на почетокот или во текот на времетраење на осигурувањето; и

в) Пријавата

загадувач на човековата околина

5.11. "Загадувачи на човекова околина" вклучува, но не е лимитирано за иританти во тврда, течна, гасовита или топлинска состојба, загадувачи, смог, водена пареа, саѓи, мириси, киселини, алкали, радиоактивни и /или нуклеарни материји, хемиски или отпадни материји (вклучени, но не лимитирани за материјали кои се рециклираат, поправаат и обработуваат).

ОСИГУРУВАЧ

5.12. Осигурувач значи Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп.

Самопридржај

5.13. "Самопридржај" значи износ на самопридржај како што е наведено во полисата.

Спецификација

5.14 "Спецификација" значи спецификација додадена кон полисата.

Филијала

5.15 "Филијала" значи компанија во која осигуреникот (или директно или индиректно) преку една или повеќе од своите филијали (компани):

1. врши контрола на составот на Бордот на директори;

2. контролира повеќе од половина право на глас; или

3. поседува повеќе од половина издаден акциски капитал и вклучува во случај на осигуреник кој е партнер, споен со друг партнер и/или назначени нови партнери (освен постојаните работници на партнерот осигуреник) со тоа што бројот на партнери во партнерството веднаш по настанување на спојувањето или назначувањето претставува повеќе од 200% од бројот на партнери во партнерството -осигуреникот непосредно пред таквото спојување или назначување.

Важност на општите услови за осигурување на имот

Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и Општите услови за осигурување на имот.

Надлежен суд

Во случај на спор меѓу договаработот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен Основниот суд Скопје 2, Скопје.